

Според соодносот на силите во Собранието на РМ, позиција-опозиција, кој со мали поместувања на теренот како таков функционира од 2002 година, може да се констатира дека владејачката групација ќе го дочека крајот на овој парламентарен мандат без некои по-сериозни турбуленции, ако во меѓувреме може така да се препознае Титовото "НЕ" за СДСМ.

државата. Нив ќе им се придружат и претставниците на Ромите, Турците или Србите, кои сега можат да се коцкаат, бидејќи нивна гаранција ќе биде правото за правична и соодветна застапеност на етничките заедници во структурите на власта.

беше целата џева, ука и "галама" дека изборниот модел не чини итн. Но, доколку се изнајдат сериозни пречки за фер и демократски промени, тогаш најверојатно моделот ќе биде сменет. Во врска со ова прашање извори блиски до врвот на ВМРО-

■ Пишува:
Кокан СТОЈЧЕВ

Подготовките за новиот изборен модел во 2006 година продолжуваат да се крчкаат во Министерството за правда, каде што суверено владее и ги држи конците в раце Бучковиот естаблишмент. Оттаму се очекува посериозната варијанта на парламентарниот изборен модел, но засега на оваа тема мудро се молчи, освен што одвреме-навреме ќе се пуштат во оптек одредени варијации на новото политичко-музичко дело, кое сè повеќе ја притиска владејачката гарнитура. Таа е под присмотра на Брисел, чие "око соколово" е вперено во Кабинетот на премиерот Бучковски, а од него се очекува да даде зелен сигнал да почне борбата за освојување на парламентарните гласови. Според моментното расположение на електоратот, никој не ужива доволна гаранција дека ќе има можност да се насладува со власта. Картите приближно им се поделени "пата-пата". Затоа и позицијата и опозицијата се крстат во сојузниците, кои како никогаш досега стануваат сериозни фактори за освојување на поголем број пратенички места. Тоа го знаат и малите, но и албанскиот фактор, кој се определи за пропорционален изборен модел и Македонија да претставува една изборна единица. Тие сметаат дека ако се прифати нивниот модел, тогаш можат да "трлаат раце". Зошто? Се очекува голема апстиненција на македонското население, која е предизви-

ФРУСТРАЦИИ И ПЛ ПАРЛАМЕНТАРНИ



РИСТАНА ЛАЛЧЕВСКА, ПРАТЕНИЧКА ОД ЛП

кана од лошите економски и општествени услови на живеење и чувството на голема разочараност од СДСМ и од ВМРО-ДПМНЕ, да овозможи дополнителен простор за освојување на уште неколку пратенички места. На тој начин албанските партии сигурно ќе го делат колачот од власта, но истовремено ќе бидат и "кочничари" доколку не бидат прифатени нивните предлози за директно учество во владеењето на

ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА

Стариот Закон за избор на пратеници од 2002 година сигурно ќе се менува, но дали обемот на промените ќе биде мал или драстичен, не се знае. Во овој момент сè зависи од фрустрациите и од плановите во врвот на македонската политика. Доколку промените се сведат на т.н. шминкања, тогаш џабе ни

ДПМНЕ велат дека во овој момент за нив најдобар е мнозинскиот изборен модел, кој би се одвивал во два круга. Според нив, по укинувањето на два члена од Законот од страна на Уставниот суд на РМ, пропорционалниот модел ја изгубил смислата. Со двете одредби се даде можност пратениците за време на мандатот да можат да преминуваат од едни во други политички партии.

"Сметаме дека во овој случај мнозинскиот модел е многу подобар, поради тоа што ќе им овозможи на граѓаните да знаат точно за која личност го даваат својот глас и кој ќе ги застапува нивните интереси во наредниот мандат", истакнува Оливер Шамбевски од ВМРО-ДПМНЕ.

Истиот извор наведува дека во предложените измени на изборното законодавство има уште неколку спорни одредби.

"Предложивме членовите на ДИК да се избираат по пат на јавна ждрепка и тоа од редот на сите судии на Врховниот суд, а во однос на претседателот на ДИК предлагаме тој да се избира на предлог на две партии од опозицијата, кои на последните парламентарни избори освоиле најмногу гласови. Но, за изборот да се добие и писмена согласност од две партии во власта, кои на последните избори освоиле

најмногу гласови. Овој процес би бил повторен и при изборот на заменик-претседател на ДИК, но во спротивна насока, односно тој би бил избран на предлог на две партии од власта, а писмена согласност би дале двете опозициони партии, кои

та дека е потребна сериозна јавна дебата за предлогот.

ПОЛЗА ЗА ИЗБОРИТЕ

"Ние сè уште велиме дека е потребна кодификација на изборното законодавство, професионализација на ДИК,

Според неа, дел од забелешките кои се однесуваат на професионализацијата некако се вградени во предлогот, но зад тоа не стоела само Либерална партија, туку повеќе партии. Исто така, таа е за предлогот судиите кои треба да бидат членови

не треба да биде во местото на живеење на членот. На пример, некој охриданиец може да оди во Ресен итн."

Во однос на изборниот модел Либерална партија останува на ставот дека не е потребно сега да се менува изборниот модел, а ниту, пак, изборните единици.

"Ние сме имале и пропорционален и мешовит и комбиниран модел, а некако ми се чини дека на секои парламентарни избори го менуваме моделот. Тоа не е добро. Не можеме само со еден изборен циклус да процениме кои се 'фалинките', а кои се предностите. Значи, потребни се барем два до три изборни циклуси за да можеме со сигурност да потврдиме дека ова е недостаток на моделот."

"Како партија ние имаме став околу ова прашање, а ќе се залагаме за пропорционалниот систем и Република Македонија да биде една изборна единица", смета лидерот на новата албанска партија Нови демократски сили, Хисни Шакири.

"Очекувам разговорите околу пакет законите за изборите или нивните измени, да не бидат фарса, туку треба да се во полза на почитувањето на демократските процеси. Ние треба да се залагаме сите општински комитети или комисиите на изборните единици, како и членовите на изборните одбори да не бидат партиски војници. Треба да се најдат луѓе, кои прво ги заштитуваат општите интереси на граѓаните, кои ја заштитуваат тежината на изборниот глас, а не интересите на партијата."

АНОВИ ЗА НОВИТЕ ИЗБОРИ



ПРВИТЕ ЛУЃЕ НА НОВАТА АЛБАНСКА ПАРТИЈА НОВИ ДЕМОКРАТСКИ СИЛИ

на претходните парламентарни избори освоиле најмногу гласови".

Во врска со барањето на партиите од етничките заедници за загарантирани пратенички места, оваа партија сме-

потоа имаме и некои други забелешки во однос на она што досега како предлог или варијанта го добивме од Министерството за правда", истакнува пратеничката Ристина Лалчевска.

во избирачките органи да се избираат преку ждрепка.

"Но, треба да постои и одредба која прво ќе го обврзува судијата да ја прифати функцијата. Зошто? Затоа што ако постои можност да не прифати или да одбие, тогаш секогаш ќе постои можност за вршење притисок врз судијата. Имено, за да не се врши притисок врз судиите, во правец предлогот да не е прифатлив за оваа или за онаа партија, треба да има одредба која ќе претставува заштита на судскиот интегритет".

За неа, најслаба точка во изборните процеси се избирачките одбори.

"Кај мене постои едно размислување за ротација на избирачките одбори и доколку членовите би прифатиле да учествуваат во ИО, ден или два пред изборот треба да им се каже во кој избирачки одбор ќе учествуваат. Но, тоа

ADNAN REISEN
STUTTGART

Informacii i rezervacii
od 9⁰⁰ do 21⁰⁰ часот

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH

Freiburg
Offenburg
Karlsruhe
Stuttgart
Ulm
München

Kumanovo
Skopje
Gostivar
Kicevo
Verbindung mit
Slovanien SO

Struga **Prilep**
Ohrid **Bitola**

Adnan Reisen
Büro Kicevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil: 075 / 742 721
070 / 711 788

Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 7693

Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48

Selkupje Sredja i Petok Germanija za MAKEDONIJA
Selkupje Sredja i Sabota Makedonija za GERMANIJA